

ЗАПИСНИК

Од 8-та редовна седница на Советот на општина Василево

Советот на општина Василево ја одржа 8-та редовна седница на ден 30.03.2018 година (Петок) со почеток во 12.00 часот во просториите на Домот на културата во Василево.

Седницата ја свика и ја водеше Крсте Панев претседател на Советот на општина Василево.

На седницата од оправдани причини не присуствуваше Ракип Асанов и неоправдано отсутен беше Бранко Трајков

На седницата присуствуваше Марјан Јанев градоначалник на општина Василево, Славе Андонов, Верче Миткова, претставници од општинската администрација, Стојан Тимов претставник од ООУ „Гоце Делчев“ од Василево, Ристо Чивчиев претставник од Центар за развој на Југоисточниот плански регион и средствата за информирање.

По отворената расправа по записникот од седмата седница на Совет на општина Василево одржана на ден 20.03.2018 година немаше забелешки, беше ставен на гласење од вкупно присутни 13 советници Советот на општина Василево го усвои со 13 гласа, за, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.

За работа на осмата седница на Советот на општина Василево беше предложен следниот дневен ред.

ДНЕВЕН РЕД

1. **Завршна сметка на ООУ „ Гоце Делчев „ Василево.**
2. **Годишен План за вработување на ООУ „ Гоце Делчев „ Василево за 2019 година.**
3. **Годишен План за вработување на Општина Василево за 2019 година.**
4. **Предлог-Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести во 2018 година.**
5. **Предлог – Решение за разрешување и именување на членови и претседател на**
” ” .
6. **Предлог – Решение за разрешување и именување на членови и претседател на**
” “ .
7. **Измена и дополнување на Финансовиот извештај за надоместок на ОИК – Василево и ИО од општина Василево за локални избори 2017 година.**
8. **Предлог-Решение за разрешување и именување на претседател на Komisiјata za finansiranje, buxet i lokal en ekonomski razvoj.**
9. **Предлог-Решение за разрешување и именување на член на Komisiјata za urbani zam, komunal ni dejnosti i za[ti tata na ` i votnata sredi na .**
10. **Предлог-Решение за разрешување и именување на член на Комисијата за еднакви можности.**

8-

13 –

:

–

14-

:

15- :
16- :
17- :
2019 .
2019 2017 .
2017
10 7
31
31 , 13 -
14- :
15- :
16- :
17- :
2019 .

	2016	2017	2017
	8	1	2
	2	10	2
	4	10	2
	10	10	2
	300	-	2
			21

Немаше друг пријавено за збор втората точка: **2017**, беше ставена на гласење од 13 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 10 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,, 3

3.

По отворената расправа по третата точка од дневниот ред: **Завршна сметка на ООУ „ Гоце Делчев „ Василево**, никој не се јави за збор, беше ставена на гласење од 13 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 10 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,, 3

4.

По отворената расправа по четвртата точка од дневниот ред: **Годишен План за вработување на ООУ „ Гоце Делчев „ Василево за 2019 година**, за збор се јави Блаже Коцев претседател на комисијата за Статут и прописи ,рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 3 присутни члена ја усвои со 3 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема

Сања Христова член на Советот на општина Василево од советничката група на ВМРО-ДПМНЕ во однос на 2 и 3 –та точка според предходниот дневен ред праша дали и понатаму ќе остане во пракса фамилиарно вработување како што ги има во општината во подрачното училиште Ангелци каде има лице вработено оделенски наставник а сега и синот се вработува во Централното ООУ „ Гоце Делчев „ Василево. Исто во село Дукатино каде се вработени Сопруг и сопруга сега е вработена и нивната ќерка и втората ќерка вработена во подрачното училиште во Нова Маала праша дали училиштата во општина Василево се приватни или општествени.

Марјан Јанев градоначалник на општина Василево во однос на прашањето поставени од советничката Сања Христова рече дека лицата што се вработени било во општина или основно училиште се вработени врз основа на соодветно образование на нивните работни места. Ако се

земе примерот во општинската администрација општина Василево имаше потреба од вработување на урбанист во општина Василево освен лицето Андонов Горан доколку се однесува прашањето за него само тој го има соодветното образование и затоа е вработен на тоа место. Не значи дека родителите се вработени и сега нивните деца имат завршено соодветно високо образование поради тоа што родителите што се вработени не треба и децата да бидат вработени. Околу примерот што беше спомнат за вработувањето во училиштето во Дукатино и ООУ „ Гоце Делчев Василево доколку имаше проблеми на огласите ќе беа одстранети овие работни места. Градоначалникот Марјан Јанев наведе класичен пример на Досегашната директорка во подрачното училиште во Нова Мала каде што се вработени нејзините ќерка и зет вработени во Општинското основното училиште кој се во надлежност на општината, вработени во мандатот на предходната влас.

Немаше друг пријавено за збор третата точка од дневниот : **Годишен План за вработување на ООУ „ Гоце Делчев „ Василево за 2019 година,** беше ставена на гласење од 13 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 12 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,,
1

5.

По отворената расправа по петата точка од дневниот ред **Годишен План за вработување на Општина Василево за 2019 година.**за збор се јави Блаже Коцев претседател на комисијата за Статут и прописи ,рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 3 присутни члена ја усвои со 3 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема

Немаше друг пријавено за збор петата точка од дневниот ред **Годишен План за вработување на Општина Василево за 2019 година ,,** беше ставена на гласење од 13 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 11 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,, 2

6.

По отворената расправа по шестата точка од дневниот ред: **Предлог-Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести во 2018 година.**за збор се јави Неџат Меминов претседател на комисијата за Општествени дејности ја разгледа,рече дека комисијата на седницата од вкупно 4 члена со 4 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема, предлага и Советот да ја усвои.

Немаше друг пријавено за збор шестата точка од дневниот ред **Предлог-Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести во 2018 година ,,** беше ставена на гласење од 13 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 13 гласа,, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема

7.

По отворената расправа по седмата точка од дневниот ред **Предлог – Решение за разрешување и именување на членови и претседател на** “ ”

3 3 за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема ги разреши досегашните претседател и членови:

- Иљо Иванов,
- Ванчо Андонов,
- Стојан Трајков,
- Александар Горгиев
- Коце Горгиев
-

и на нивно место беа назначени:

- Ристо Лазаров, претседател
- Марија Митрова, за членови
- Горги Костадинов,
- Павле Горгиев
- Симона Стојанова,

Бидејќи немаше друг пријавено за збор предлогот од Комисијата, да се разрешат досегашниот претседател и членови:

- Иљо Иванов,
- Ванчо Андонов,
- Стојан Трајков,
- Александар Горгиев
- Коце Горгиев
-

и на нивно место бидат назначени:

- Ристо Лазаров, претседател
- Марија Митрова, за членови
- Горги Костадинов,
- Павле Горгиев
- Симона Стојанова,

беше ставен на гласење од 13 присутни члена Советот на општина Василево ги назначи со 8 гласа, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,, 5.

8.

По отворената расправа по осмата точка од дневниот **Предлог - Решение за разрешување и именување на членови и претседател на Надзорниот одбор на ЈПКД,, Турија “ Василево,** за збор се јави крсте Паенев претседател на мандатна Комисија рече дека комисијата од 3 присутни члена со 3 гласа за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема ги разреши досегашните претседател и членови:

- Иљо Мицев,
- Сашко Атанасов,

- Славе Христов,
- Драгица Василева
- Лазаров Блажо

-

и на нивно место беа назначени:

- Ристо Велков, претседател
- Марија Митрова, за членови
- Горги Костадинов,
- Павле Горгиев
- Симона Стојанова,

беше ставен на гласење од 13 присутни члена Советот на општина Василево ги назначи со 8 гласа, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,, 5.

9.

По отворената расправа по деветата точка од дневниот ред : **Измена и дополнување на Финансовиот извештај за надоместок на ОИК – Василево и ИО од општина Василево за локални избори 2017 година**, никој не се јави за збор беше ставена на гласење од 13 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 13 гласа, за,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.

.

10.

По отворената расправа по осмата точка од дневниот ред: **Предлог-Решение за разрешување и именување на претседател на Комисијата за финансиски развој и локален економски развој**.

за збор се јави Крсте Панев претседател на комисијата за Мандатни прашања избор и именување, рече дека комисијата на седницата го разгледа од вкупно 4 члена со 3 гласа, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,, 1 го разреши досегашниот претседател Сандра Илиева на нејзино место за претседател го назначи Атанас Ристов

Немаше друг пријавено за збор предлогот од комисијата : да се разреши досегашниот претседател на комисијата за финансиски развој и локален економски развој Сандра Илиева на нејзино место за претседател да биде назначен Атанас Ристов, беше ставен на гласење од вкупно 13 советници Советот на општина Василево го усвои со 9 гласа, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,, 4

11.

По отворената расправа по деветата точка од дневниот ред **Предлог-Решение за разрешување и именување на член на Комисијата за урбани замонални дејности и за титаната на водната средина**, за збор се јави Крсте Панев претседател на комисијата за Мандатни прашања избор и именување рече дека комисијата на седницата го разгледа од вкупно 4 члена со --3 гласа,,

за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,, 1 го разреши досегашниот член Сандра Илиева на нејзино место за член го назначи Атанас Ристов

Немаше друг пријавено за збор предлогот од комисијата : да се разреши досегашниот член **на** Комисијата за урбани зам,комунални дејности и за[ти тата на` и votната среди на Сандра Илиева на нејзино место за член го назначи Атанас Ристов, беше ставен на гласење од вкупно 13 советници Советот на општина Василево го усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,, 5

12.

По отворената расправа по десеетата точка од дневниот ред: **Предлог-Решение за разрешување и именување на член на Комисијата за еднакви можности**, за збор се за збор се јави Крсте Панев претседател на комисијата за Мандатни прашања избор и именување рече дека комисијата на седницата го разгледа од вкупно 4 члена со 3 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,, 1 го разреши досегашниот член **на Комисијата за еднакви можности** Сандра Илиева на нејзино место за член го назначи Атанас Ристов

Немаше друг пријавено за збор предлогот од комисијата : да се разреши досегашниот член **на** Комисијата за еднакви можности **Сандра Илиева** на нејзино место за член го назначи **Атанас Ристов**, беше ставен на гласење од вкупно 13 советници Советот на општина Василево го усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,, 4.

13.

По отворената расправа по единаесетата точка од дневниот ред: –

, беше ставен на гласење од вкупно 13 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,,нема и ,, воздржани,, 4

14.

По отворената расправа по четиринаесетата точка од дневниот ред:

, беше ставен на гласење од вкупно 13 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,, 4

15.

По отворената расправа по 15 –та точка од дневниот ред

за збор се јави Наташа Велкова предложи да се доделат финансиски средства во висина од 12.000 денари по

Марјан Трајков предложи да се доделат финансиски средства во висина од 30.000 денари

Предлогот на Марјан Трајков да се доделат финансиски средства во висина од 30.000 денари беше ставена на гласење од 13 присутни члена Советот гласаше 5 гласа ,, за,, ,, против,, 8 и ,, воздржани,, нема, Советот не го усвои предлогот

Предлогот на Наташа Велкова да се доделат финансиски средства во висина од 12.000 денари , беше ставена на гласење од 13 присутни члена Советот на општина Василево го усвои со 8 гласа „за,, „против,, нема и „воздржани,, 5

Петнаесетата точка од дневниот ред:

да се доделат финансиски средства во висина од 12.000 денари, беше ставена на гласење од вкупно 13 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа, за,, „против,, и „воздржани,, 5

16.

По отворената расправа по 16 -та точка од дневниот ред:

2019 , од вкупно 13 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 9 гласа, за,, „против,, нема и „воздржани,, 4

17.

По отворената расправа по 17 -та точка од дневниот ред:

од вкупно 13 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 9 гласа, за,, „против,, нема и „воздржани,, 4

По исцрпениот дневен ред претседателот на Советот на општина Василево Крсто Панев ја затвори осмата седница на Советот на општина Василево.

Записничар:
Зора Коларова

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев